



Adient is one of the world's largest global automotive seating suppliers, supporting all major automakers in differentiating vehicles through superior quality, technology and performance. With 75,000 employees, the company operates 230 manufacturing & assembly plants in 33 countries and a leading position in China. Adient is the global leader in the \$60 billion market for automotive seating.

Adient is an independent, publicly traded corporation separated from Johnson Controls International.

We are Adient.

A rich heritage.

A passion for precision.

Meet automotive seating, reimagined.

Дали сакате да бидете дел од ова возбудливо искуство?

Приклучете се на нашиот тим!

Бараме професионалци за работа во нашата фабрика во Струмица за позицијата:

Инженер за квалитет

Квалификации:

- Високо образование *од областа на техничките науки*
- Најмалку 2 години работно искуство (*предност автомобилска индустрија*)
- Познавање на Англиски јазик
- Солидно познавање на *Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook*

Одговорности:

- Подготвува и одржува план за контрола за делови и комплетни производи
- Го надгледува ефективното користење на SPC во производството и ги оценува резултатите
- Изготвува студии за способност и ревизија на процесот
- Изготвува Gage Studies (Gage R&R, Bias, Linearity and Stability) пред одобрување за тестирање на производството или после промена на производ (кога е применливо)
- Ги користи алатките за квалитет за анализирање на процесите и подобрување на квалитетот на производите
- Одговорно лице за контакт со клиентите
- Подржува континуирано подобрување на сите процеси
- Идентификува и користи соодветни статистички алатки и ги води и тренира членовите на тимот во користење на статистички апликации и техники
- Активно учествува во имплементација на систем за квалитет
- Активно учествува во сите внатрешни и надворешни проверки (аудити)
- Одговорен е за имплементација и одржување на Warranty System

Компетенции:

- Одлични комуникациски способности
- Одлични организациски способности
- Способност да поставува приоритети и да ги решава проблемите во зададени временски рамки
- Останува позитивен и смирен при работа под притисок
- Способност да работи логично и систематски
- Способност да ги мотивира вработените

Adient Automotive е посветен на еднаквост во вработувањето, диверзитет и инклузија во работната средина. За сите позиции бараме и машки и женски кандидати. Со нетрпение ја очекуваме вашата апликација. Ве молиме испратете ја на следната *e-mail* адреса: vrabotuvanje@jci.com

Со аплицирање на огласите за вработување од страна на *Adient Automotive Strumica*, вие станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од нашата база, ве молиме нагласете во самата апликација.

Огласот е отворен до 15ти Јануари 2017

Сите апликации ќе бидат третираны со строга доверливост